

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

**Објавува**

**Барање за изразување на интерес за позиција**  
**“Специјалист за социјална заштита во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика ”**  
**(реф.бр. МК/SSIP # # 1.3.22)**

**Име на проект: Проект за подобрување на социјалните услуги (ППСУ Проект)**  
**Кредит Бр: 8902 –МК**

**Консултантски услуги – Индивидуален консултант**

На Република Северна Македонија и е одобрен кредит од страна на Групацијата на Светска банка за потребите за реализација на Проектот за подобрување на социјалните услуги. Дел од овие средства ќе бидат искористени за плаќање на обврските што ќе произлезат од договорот што ќе се склучи за ангажирање на Специјалист за социјална заштита во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика.

Консултантот ќе биде ангажиран со полно работно време, од 08.30 до 16.30 часот од понеделник до петок

Целосниот опис на проектните задачи е приложен на веб страната на Министерството за труд и социјална политика: <https://www.ssip.mk/oglas/>.

**Потребни квалификации:**

- Високо образование во областа на општествените науки (социјална политика, политички науки или слично);
- Најмалку седум годишно искуство во давање на консултантски услуги и/или техничка поддршка во развој на политики и програми за социјална заштита;
- Одлични аналитички и истражувачки вештини и искуство во истражувања во областа на социјалната заштита;
- Способност за учество во сложени процеси во кои се вклучени повеќе засегнати страни, за дизајнирање или оценување на спроведувањето на јавните политики, по можност во областа на социјалната заштита;
- Познавање на системот за социјална заштита и на тековните реформски процеси ќе се смета за предност;
- Искуство на проекти имплементирани од меѓународни организации ќе се смета за предност;
- Одлична вербална и писмена комуникација на англиски и македонски јазик.

Методот за избор е “Избор на индивидуален консултант” согласно “Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) - набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 година”, достапно на следната веб страна: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).

За дополнителни информации може да се обратите во Единицата за управување со ППСУ Проектот, е-маил: [maja.bundaleski@mtsp.gov.mk](mailto:maja.bundaleski@mtsp.gov.mk).

Министерство за труд и социјална политика ги повикува сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат бараните квалификации да достават документи со кои ја потврдуваат својата квалификуваност (биографија на македонски и/или англиски јазик, препораки и слични документи).

Документите со кои се изразува интерес мора да бидат доставени најдоцна до **28.02.2022 година** електронски на маил адресата: [maja.bundaleski@mtsp.gov.mk](mailto:maja.bundaleski@mtsp.gov.mk), или по пошта на следната адреса: Министерство за труд и социјална политика, Проект за подобрување на социјалните услуги (ППСУ проект), Даме Груев 14, 1000 Скопје, Република Македонија, со назнака: за Елизабета Куновска, менаџер на ППСУ проект, (реф.бр. 1.3.22)